

Реден број на прилогот: 3

Предметна програма од втор циклус студии				
1.	Наслов на наставниот предмет	Ревизија и уверување		
2.	Код	513		
3.	Студиска програма	Сметководство и ревизија		
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)	Економски факултет - Скопје Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје		
5.	Степен (трет циклус)	Втор циклус		
6.	Академска година/семестар	2021-2022 /прв	7.	Број на ЕКТС
				6
8.	Наставник	Проф. д-р Зорица Божиновска Лазаревска		
9.	Предуслови за запишување на предметот	Завршен прв циклус на студии со најмалку 240 кредити		
10.	<p>Цели на предметната програма (компетенции):</p> <p>По завршувањето на наставата студентите треба да бидат способни да:</p> <ul style="list-style-type: none"> да ги прошират научните хоризонти и да ги продлабочат стекнатите знаења од областа на ревизијата за време на додипломските студии; да се фокусираат на подетално запознавање на професионалната регулатива во ревизорската професија (Меѓународните ревизорски стандарди на ИФАЦ и Кодексот на етика на професионални сметководители на ИФАЦ) и нивното имплементирање во домашната ревизорска практика; да се запознаат со значајноста на интерните контроли од аспект на нивната поставеност и функционирање во контекст на поквалитетно спроведување на ревизорскиот ангажман; да се запознаат и подготват за поголема примена на современите технологии во процесот на ревизија; да ги развијат способностите за критичко професионално расудување и професионален скептицизам во сите фази од процесот на ревизија; да се стекнат со вештини за рано препознавање и откривање на “црвените знамиња“ поврзани со трите елементи од триаголникот на измами; да се стекнат со знаења кои можат да им послужат како солидна основа во подготовка на испитите за стекнување на професионални звања во доменот на ревизорската професија (овластен ревизор, овластен интерен ревизор, државен ревизор и др.); да се подготва за градење на кариера во различни области поврзани со ревизијата; да се подготват и активно вклучат во национални и меѓународни истражувачки проекти од областа на ревизијата. 			
11.	<p>Содржина на предметната програма:</p> <ol style="list-style-type: none"> Поим, улога и значење на ревизијата и ревизорската професија во современите економии Меѓународни стандарди за ревизија на ИФАЦ Меѓународен кодекс на етика на професионални сметководители (вклучително Меѓународни стандарди за независност) Контрола на квалитет на ревизорските ангажмани и на работата на друштвата за ревизија Професионална одговорност на ревизорите во откривање на измамите во финансиските извештаи Професионален скептицизам и професионално расудување на ревизорите Планирање на процесот на ревизија Фундаментални концепти на ревизијата: материјалност, ризикот во ревизијата и доказите во ревизијата Тестови на контроли, суштински тестови на салда и трансакции и аналитички тестови КОСО - Интегрирана рамка на интерна контрола Користење на технологиите во ревизијата - Data analytics, Blockchain Ревизорска документација Метода на примерок во ревизијата Извештај на ревизорот Услуги за уверување – проверка, договорени постапки и компилации Предизвиците на ревизорската професија во услови на пандемија со Ковид 19, пост-Ковид периодот и климатски промени 			

17. Образовни стандарди на ИФАЦ						
12.	Методи на учење: предавања, интерактивна настава, квизови, проекти, филмови, подржани со LCD и PowerPoint.					
13.	Вкупен расположлив фонд на време		7 ЕКТС x 25 часови = 175 часови			
14.	Распределба на расположливо време		40+15+120 = 175 часови			
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања-теоретска настава	40 часови		
		15.2.	Вежби (лабораториски, аудиториски), семинари, тимска работа	15 часови		
16.	Други форми на активности	16.1.	Проектни задачи	30 часови		
		16.2.	Самостојни задачи	40 часови		
		16.3.	Домашно учење	50 часови		
17.	Начин на оценување		50+40+10 = 100 бода			
	17.1.	Тестови		60 бодови		
	17.2.	Семинарска работа/проект (презентација: писмена и усна)		30 бодови		
	17.3.	Активност и учество		10 бодови		
18.	Критериуми за оценување (бодови/оценка)	помалку од 60 бода		5 (пет) (F)		
		од 61 до 68 бода		6 (шест) (E)		
		од 69 до 76 бода		7 (седум) (D)		
		од 77 до 84 бода		8 (осум) (C)		
		од 85 до 92 бода		9 (девет) (B)		
		од 93 до 100 бода		10 (десет) (A)		
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит		Реализирани активности од точка 15 и 16			
20.	Јазик на кој се изведува наставата		Македонски јазик			
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата		Интерна евалуација и анкета			
22.	ЛИТЕРАТУРА					
	22.1.	Задолжителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Зорица Божиновска Лазаревска	Ревизија	Економски факултет, Скопје	2011
		2.	ACCA PAPER F8, Audit and Assurance	ACCA	BPP Learning Media Ltd, BPP House, Aldine Place, London,	2017
	3.	Messier F. William, Glover M. Steven, Prawitt F. Douglas	Auditing & Assurance Services: A Systematic Approach	IRWIN, Mc Graw Hill	2018	
	22.2.	Дополнителна литература				
		Ред. број	Автор	Наслов	Издавач	Година
		1.	Timothy Louwers, Allen Blay, David Sinason, Jerry Strawser, Jay Thibodeau	Auditing and Assurance Services	IRWIN, Mc Graw Hill	2018
		2.	Меѓународна федерација на сметководители - IFAC	Меѓународни стандарди за ревизија на	Институт на овластени ревизори на Република Македонија	2019
		3.	Alvin A. Arens,	Auditing and	Prentice Hall,	2014

			Randal J. Elder, Mark S. Beasley	Assurance Services	USA	
--	--	--	-------------------------------------	-----------------------	-----	--